

Врзоснована член 14-е, став 3 и став 4 од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), Директорот на Агенцијата за малади и спорт го пропишува следниов

ИЗВЕШТАЈ

за наменски потрошени средства од даночно ослободување за спортски клубови и активни спортисти

КК ГОСТИВАР АД Гостивар за 2021 година, соседно место. Седек Костоски бр. 15 во Гостивар, со ЕДБ/ЕМБГ 4007017524169 и со Решение за завршен надејност спорт Број: 08-1411/3.

I – КОЛКУ СРЕДСТВА ПРИМИЛ СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ПО ОСНОВ НА ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ И ОД КОЈ СЕ ПРИМЕНИ СРЕДСТВАТА ПО ОВАА ОСНОВА

Реден број	Колку средства примил спортскиот клуб или активниот спортист по основ на даночно ослободување	Од кого примил средства спортскиот клуб или активниот спортист по оваа основа
1	3.076.000,00 денари	НЛБ АД Банка Скопје
2	2.871.000,00 денари	Владана РСМ (14.05.2021)
3	1.150.000,00 денари	Гоинвест ДООЕЛ
4	910.000,00 денари	ДПТУГ Циклама Инжинеринг ДООЕЛ Гостивар
5	400.000,00 денари	Вардар Долмит ДООЕЛ
6	290.000,00 денари	ВЕЛАН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
	8.697.000,00 денари	ВКУПНО

II – НАМЕНА ЗА КОЈА СПОРТСКИОТ КЛУБ ИЛИ АКТИВНИОТ СПОРТИСТ ГИ ПОТРОШИЛЕ СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Реден број	Намена за која се потрошени средствата од даночно ослободување	Износ
1	Плати за играчи и стручен штаб	7.342.350,00
2	Закуп на спортска сала-ОУ Мустафа Кемал Ататурк	56.000,00
3	Организација на патувања за натрпевари-Зорел транс-Гостивар	100.275,00
4	Обврски кон Федерација за котизација (тековни и заостанати)	1.198.375,00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
.....		8.697.000,00

Потпис и печат на овластено лице



НАПОМЕНА - Согласно член 14-д од Законот за спорт („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), **КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ДАНОЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ СРЕДСТВАТА ГИ КОРИСТАТ ЗА:**

- ☐ плати, надоместоци и бонуси на спортистите и стручниот штаб врз основа на правилникот на клубот кој вописмена форма се доставува до националната спортска федерација,
- ☐ организација на патувања и престој на клубот или активниот спортство земјата и странство заради натпреварувања или подготовки,
- ☐ изнајмување или градба на сали или терени за натпреварување,
- ☐ плаќањето за изнајмување на деловен простор за работ на клубот, во износ не поголем од 10% од добиените средства годишно,
- ☐ отплата на кредит за купување на сопствени простори на клубот, во износ не поголем од 20% годишно од добиените средства. Доколку се купат простори за клубот со овие средства, истите не смеат да се стават под хипотека (освен хипотека на банката за купување или градба на самиот објект) не смеат да се отуѓуваат најмалку 15 години од денот на нивното купување,
- ☐ патувања заради учество на стручни семинари, конференции и усовршувања, а по претходна одлука на органот на управување на националната спортска федерација,
- ☐ котизации и членарина во меѓународни тела во кои членуваат,
- ☐ набавка на опрема и реквизити,
- ☐ плаќање на комунални трошоци за националните спортски федерации и спортските клубови,
- ☐ здравствена заштита, пензиско и инвалидско осигурување и надоместок за осигурување од последици од несреќен случај и ризици на активните спортисти,
- ☐ за организација на меѓународни натпревари во Република Северна Македонија.

